

PwC Академија Развој на менаџерски вештини

*Само-менаџирање , менаџирање и
корпоративно менаџирање*

09 април 2014

*Знаење и
искуство за
професионалци*



Развој на менаџерските вештини

Која е целта на оваа обука?

Секојдневните предизвици за еден менаџер стануваат се поголеми и потешко се доаѓа до правилниот одговор и решение на многубројните прашања и проблеми.


Како ќе ви помогнеме?

Нашата цел е овој тренинг да ги отвори прозорците кон практични одговори на прашањата:

- Каде грешам, со што си помагаам, а со што си го попречувам остварувањето на целите (само-менаџирање)
- Како ќе се заврши се во толку краток рок (приоритетност, делегирање)
- Како правилно да се раководи со тим – да се биде „шеф“, а сепак пријател
- Што може да се научи од корпоративно работење? ... па и ова нашево „локално“, менаџирање си е „правилно„!

За кого е наменета оваа обука?

Добредојдени се сите сегашни и идни менаџери, сите оние кои сакаат да го надградат сопственото знаење за подобрување на менаџерските способности.



Развој на менаџерските вештини

Агенда

09:00 – 09:30	Вовед и претставување на учесниците - Претставување на агендата - Дефинирање на менаџерските предизвици	14:00 – 15:30	Алатки на ефективен менаџер - Менаџирање на време - Приоритетност , Делегирање - Мотивација на тим - Комуникација
09:30 – 11:00	Само-менаџирање - Правила на само-менаџирање - Карактеристики на врвен менаџер (Дали сте роден менаџер?) - Емоционална Интелигенција во бизнисот - Само-мотивација - Ментална и физичка спремност	15:30 – 15:45	Кафе пауза
11:00 – 11:15	Кафе пауза	15:45 – 16:45	Корпоративно менаџирање - Корпоративно менаџирање преку тим - Како се учи тимски - Сократов метод на учење
11:15 – 13:00	Алатки на ефективен менаџер - КВИЗ за менаџерски вештини - Тим и тимско работење •Тим менаџер v.s . Менаџер на група •Дефинирање на улогите во тимот	16:45– 17:00	Заклучок
13:00 – 14:00	Ручек		

Развој на менаџерските вештини

Кои се предавачите?

Петар Лазаров

Macedonia - Export

Петар Лазаров автор, консултант за маркетинг/брендинг, продажба, извоз, менаџмент и ко-сопственик на Македонија-Експорт. Долгогодишно искуство во обуки и развој на менаџерските и лидерските вештини на вработените во Македонија, преку иновативен и практичен пристап во работењето. Со своите 2 брэнда, МАМА'С - традиционални домашни рецепти и TIP OF THE WEEK - прирачник за личен и професионален развој, ги поместија стандардите во 2 области на делување- прехранбена индустрија и издаваштво.

Драган Давитков

PwC

Сениор менаџер во PwC и Лидер на PwC Академијата. 14 години работно искуство во компанијата, успешно менаџирање на многубројни ревизорски и не-ревизорски ангажмани на најуспешните компании во Македонија, во регионот, како и во Русија.

Александра Тодоровска

PwC

Менаџер во PwC и соработник на Академијата. Во оваа компанија е веќе 8 години во кои искуството го збогати со водење на проекти за најголемите компании во Македонија, во регионот како и во Словенија за време на 2 годишниот престој во тамошната PwC канцеларија.

Детали за обуката

Датум

09 април 2014 (среда)

Времетраење

9:00 – 17:00 (вклучувајќи паузи за кафе и ручек)

Локација

Конференциска сала 'Хипериум'

Хипериум Бизнис Центар,
Бул. 8ми Септември, Бр.16
1000 Скопје, Р.Македонија

Јазик

Предавањата и материјалите ќе бидат на македонски јазик.

Потврда за присуство

По завршување на обуката, секој учесник ќе добие PwC потврда за присуство.

Рок за пријавување

2 април 2014 година

Прашања?

Марина Чулева

pwcacademyskopje@mk.pwc.com

+ 389 (0)2 3140 900

+ 389 (0)70 724 303

Надомест

150 Евра

- Во цената се вклучени предавања, тренинг материјали, ручек и паузи за кафе.

- Во цената не е вклучен данок на додадена вредност (ДДВ).

- Фактурата ќе биде издадена по одржувањето на обуката.

Важно: Цената може да се прилагоди доколку се пријавите на повеќе обуки или се работи за повеќе лица.

Формулар за пријавување

Развој на менаџерските вештини

Име и презиме _____

E-mail адреса _____

Позиција _____

Компанија _____

Адреса _____

Град _____

Тел: _____ Моб.: _____

Како да се пријавам?

Пополнетиот формулар пратете го по факс или по електронска пошта на следниве броеви/ e-mail адреса:

+ 389 (0)2 3140 959; + 389 (0)2 3116 525

pwcacademyskopje@mk.pwc.com

По добивањето на Вашата апликација, ние ќе Ви испратиме потврда за добивање на Вашата пријава. Пријавите за присуство ќе бидат земени во предвид се додека не се исполни максималниот број на учесници.

Услови:

- Формуларот за пријавување е договор помеѓу учесникот/компанијата и PricewaterhouseCoopers.
- Во цената се вклучени предавања, тренинг материјали, ручек и паузи за кафе.
- Фактура со вклучен ДДВ ќе биде издадена по завршување на тренингот.
- Личните податоци ќе бидат чувани и употребени само од страна на PricewaterhouseCoopers, единствено за потребите на дистрибуирање на материјали поврзани со обуките на PwC Академија Скопје. Согласноста е доброволна и може да ја повлечете во било кое време.
- PwC Академија Скопје го задржува правото да го откаже или презакаже тренингот најдоцна до три дена пред почетокот на истиот.



Потврдувам дека наведените информации се точни и се согласувам со наведените услови.

Потпис: _____

Дата: _____

Со задоволство Ве очекуваме!!!

За повеќе информации или за да
дискутираме за вашите потреби
и како можеме да помогнеме, ве
молиме обратете се на:

Драган Давитков
Сениор Менаџер

+ 389 (0) 2 3140 900

dragan.davitkov@mk.pwc.com

За детали во врска со тренингот,
ве молиме обратете се на:

Александра Тодоровска
Менаџер

+ 389 (0) 2 3140 900

aleksandra.todorovska@mk.pwc.com



ПрајсвотерхаусКуперс

Бул. 8ми Септември Бр. 16
Хипериум Бизнис Центар, 2 спрат
1000 Скопје, Р. Македонија

+ 389 (0)2 3140 900/901

+ 389 (0)2 3116 525

www.pwc.com/mk